

МУЗИКА

На новото компилациско ЦД се наоѓаат 17 нумери, од кои 15 на македонски јазик (со преводи на текстовите на хрватски) и две испеани на хрватски јазик.

Калиопи и нејзините соработници тргнаа во музичко освојување на поранешните ју-простори.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

"НАЈДОБРОТО ОД КАЛИОПИ"



МУЗИЧКА МИСИЈА НА МАКЕДОНСКАТА ПОП ДАМА

Поп дамата Калиопи го промовираше новиот ретроспективен компилациски албум насловен како "Најдоброто од Калиопи - The best of", со промоција на нејзините музички проекти и проектите на нејзината продукција "Калиопи мјузик продакшн" (КМП). "Најдоброто од Калиопи" е колекција од нејзини 17 најголеми хитови, објавени од загрепскиот "Аквариус рекордс". На албумот, кој специјално е направен за хрватскиот пазар, 15 песни се на македонски јазик, а две на хрватски. На цедето се наоѓа и најновиот сингл "Пробуди ме", специјално направен за хрватскиот пазар, како и добро познатите песни "Ако денот ми е ноќ", "Најмила", "Дали ме сакаш", "Обои ме", "Месечина", "Тоа сум јас", "Кога проклето ти треба", "За кого постојам"... како и легендарната "Роѓени".

Овој носач на звук на македонскиот пазар е во продажба, додека официјалната промоција во Хрватска ќе се случи кон крајот на годината, заедно со цедето со песни на хрватски јазик "Желим ти речи", кое дотогаш треба да биде издадено. Калиопи ја промовираше и хрватската верзија на спотовите на песните "Пробуди ме" и "Грех", кои веќе се вртат на музичките ТВ-каналы.

"Многу новости сакам да споделам со вас - кажа Калиопи - драги мои новинари и пријатели. Изминатава се-



зона многу работев и конечно дојде време да ви кажам што сработив. Конечно промоција на ова ЦД ќе се случи кога ќе се одржи и промоцијата на следниот проект, кој до крајот на годината треба да го издадеме со 'Ак-

вариус рекордс', а тоа ќе биде нов албум со песни кои ќе бидат отпеани на хрватски јазик. Станува збор за нови песни и прв пат отпеани од моја страна. Таа промоција ќе има големо значење и за двата албума".

На промоцијата Калиопи ги соопшти своите идни планови и проекти, а се осврна и на концертната турнеја насловена "Индекси и пријателите". Таа и нејзините соработници тргнаа во музичко освојување на поранешните ју-простори, конкретно во Хрватска. Првата дестинација на Калиопи беше Загреб, каде веќе во продажба се најде нејзиното ЦД, наменето за хрватскиот пазар, наречено "Kaliopi - The best of". На 7 октомври таа настапи во Сплит, на првиот концерт во чест на Даворин Поповиќ и групата "Индекси". Следуваа настапите во Љубљана и во Нови Сад, а на 14 октомври ќе гостува во Белград. Во рамките на карванот се појавија многу познати личности од поранешните ју-простори, како Дадо Топиќ, Жељко Бебек, Зоран Предин...

Калиопи во Македонија се враќа за петнаесеттина дена, по што продолжува со работа на проектите на својата "Калиопи мјузик продакшн", која се нафати да ја организира турнејата на Масимо Савиќ низ Македонија, да го издаде првиот албум на Олгица Христовска, како и со продукција на ТВ-шоуто "Вртелешка"...